

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 34

Год. LXI

Понеделник, 16 мај 2005

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

543.

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на платата

Стр.

1

544.

Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности

Стр.

2

545.

Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....

Стр.

2

Огласен дел.....

1-60

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

543.

Врз основа на член 155 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 62/02, 98/02, 25/03 и 71/03), министерот за одбрана донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, РАБОТНИТЕ МЕСТА (ДОЛЖНОСТИТЕ) И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТАТА

Член 1

Во Правилникот за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на платата ("Службен весник на Република Македонија" бр.40/03 и 79/03), во членот 3, точка 4, потточката 4.3. се менува и гласи:

"4.3. Припадници на Полкот за специјални операции

- командант на: Полкот за специјални операции, баталјонот за специјални операции и ренцескиот баталјон.....430 бодови

- заменик командант во Полкот за специјални операции, припадници на чети за специјални операции.....410 бодови

- началник на штаб во: Полкот за специјални операции, баталјонот за специјални операции и ренцескиот баталјон; припадници на ренцески чети.....370 бодови

- припадници на команди и штабови во Полкот за специјални операции, баталјонот за специјални операции и ренцескиот баталјон; припадници на командни чети во Полкот за специјални операции, баталјонот за специјални операции и ренцескиот баталјон.....320 бодови

- новопримени припадници во Полкот за специјални операции, во првите шест месеци по приемот во службата.....140 бодови."

Потточките 4.4. и 4.5., се бришат.

Во точката 6, по потточката 6.2., се додаваат две нови потточки 6.3. и 6.4., кои гласат:

"6.3. Припадници на воената полиција

- командант на БВП, к-дир на чета во ВП, заменик к-дир на чета на ВП, к-дир на вод на ВП, к-дир на одделение на ВП, к-дир на одд. за сузбивање на криминалитетот во одбраната, к-дир на вод за техничка заштита и обезбедување, к-дир на одд. за техничка заштита и к-дир на одд. за противдиверзиона заштита.....150 бодови

- Началник на штаб на БВП, штаб, останати во командата, останати во командата во чета на ВП, останати во водови и одделенија на ВП, останати во одд.за сузбивање на криминалитетот во одбраната, извршител и помошник извршител за техничка заштита и извршител и помошник извршител за противдиверзиона заштита.....110 бодови

6.4. Припадници на извидувачки единици

- командант, командир на чета, командир на вод, командир на одделение.....90 бодови

- заменик командант, штаб, останати во командата, команда на чета, припадници на одделенија.....50 бодови."

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-936/8

9 мај 2005 година

Скопје

Министер за одбрана,
Јован Манасијевски с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ**544.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Лазаровци-Општина Кичево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Лазаровци, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3390/1
13 мај 2005 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

545.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 16.05.2005 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 21,272
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 21,091
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 21,515
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 22,474
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 22,832
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	до 13,837
- М - 2	до 13,813

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 59,00
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 55,50
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 56,00
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 45,50
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 35,00
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	до 16,918
- М - 2	до 16,889

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката „г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	58,50	58,00	57,50
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	55,00	54,50	54,00
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	55,50	55,00	54,50
Д-ДИЗЕЛ	45,00	44,50	44,00
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	34,50	34,00	33,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,40 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	25,128
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	22,343
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	22,343
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	12,485
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,229
г) Мазут	ден/кг.
- М - 1 (М)	0,100
- М - 2	0,100

Член 4

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М-2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 17.05.2005 година.

Бр. 02-424/1
16 мај 2005 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ



Поединечни и Комплет
CD-ROM изданија за
2001, 2002, 2003 и 2004 година

- Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 5200.00
- Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 1500.00

ПОРАЧКА

1. Порачувам _____ примерок-ци од **комплет** CD-ROM изданијата.
2. Порачувам _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година.

Име и презиме: _____ Назив на фирмата: _____

Адреса: _____ Место: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____ e-mail: _____

(М.П.)

Нарачател,

Доказ за извршена уплата на жиро сметка 300000000188798 и порачката испратете ги на адреса на
ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ 29, Скопје, п.фах 51
или на телефакс +389-2-311-22-67

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ

Р.бр	Издавач	Цена	Р.бр	Издавач	Цена
1	Збирни прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		6	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2002	150,00
а)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст).	900,00	7	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	300,00
б)	II книга – (Законите за: кооперативите; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетлика дејност).	600,00	8	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилог) Д-р Ј. Прохвон, М. Кривков, 1998	350,00
в)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита).	700,00	9	Закон за спречување на корупцијата Со Закон за ратификација на конвенции Д-р Ј. Прохвон (со објаснувања), 2002	250,00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на животната средина; Законите за заштита на природата).	500,00	10	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и обрасци) Д-р С. Георгиевски, 2002	250,00
д)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100,00	11	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоев, М-р М. Лазарова – Трајковска, 1998	200,00
2	Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800,00	12	Устав на Република Македонија (со сите амандamenti и рамковен договор) на македонски јазик (мек повеќ.)	300,00
3	Закон за јавните набавки, 2004 (со подзаконските акти)	200,00		на англиски јазик (мек повеќ.)	400,00
4	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови)	900,00	13	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200,00
5	Кривичен законик од Д-р Владо Камбаровски (со коментари и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и регистар на правни) - плус: Дополнаток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004	600,00	14	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500,00
			15	Регистар на Прописи на РМ	3700,00
				WEB - базата на прописи со важечката законска и подзаконска регулатива од 1945 до денес. www.slvesnik.com.mk	
			16		

П О Р А Ч К А бр. 34

Со ова неотповикливо ги порачуваме издањата под реден број _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./ факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2005 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.